

ОГЛАС БР.19/2017
за продажба на движни и недвижни ствари

Ред. Бр.	Дирекција/бр.заклучок/тип на продажба	Опис	Проценета/почетна вредност	Место и време на разгледување на стварите и одржување на јавна аукција/комерцијална продажба
ДВИЖНИ СТВАРИ				
1	Регионална дирекција Скопје бр.26-153/258 Прва електронска јавна аукција	ПМВ FIAT PANDA 169, SK-793-UM, 2010 година	204.487,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Скопје на ул.11 Октомври бр. 27, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 30.11.2017 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Марија Нешовски, тел.076/464-679
		ТМВ FIAT DUKATO, SK-792-UM, 2010 година	525.825,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за запленети предмети ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 30.11.2017 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Марија Нешовски, тел.076/464-679
2	Регионална дирекција Битола бр.24-19/7-1494/20 Слободна комерцијална продажба	ТМВ RENAULT MASTER FURGON, OH-517-IN, 2001 година		Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за запленети предмети ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Комерцијална продажба: На 30.11.2017 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Валентина Јошевска Поповска, тел. 076/464-056
3	Регионална дирекција Скопје бр.26-153/255 Осма електронска јавна аукција	ПМВ FORD B5Y MONDEO 1.0 TDCI, SK-660-TD, 2003 година	107.625,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Скопје на ул.11 Октомври бр. 27, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 30.11.2017 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Марија Нешовски, тел.076/464-679
4	Регионална дирекција Скопје бр.26-153/256 Осма електронска јавна аукција	ПМВ OPEL ASTRA GL 1.7 DIT, SK-335-PI, 2000 година	120.540,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Скопје на ул. 11 Октомври бр. 27, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 30.11.2017 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Марија Нешовски, тел.076/464-679
5	Регионална дирекција Штип бр.2618-1/06160-60463/Сл.6/1-2/1-1 Прва електронска јавна аукција	ПМВ FIAT PUNTO, KO-6986-AB, 2005 година	160.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за запленети предмети на ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 30.11.2017 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Слаѓана Костадиновска, тел.070/285-391
6	Регионална дирекција Скопје бр.26-153/252 Дванаесетта електронска јавна аукција	ТМВ PEUGEOT BOXER, SK-3920-AH, 2004 година	169.671,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за запленети предмети на ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 30.11.2017 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Марија Нешовски, тел.076/464-679
		ПМВ MERCEDES BENZ E 200 TNG, SK-7013-AG, 1999 година	107.973,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Скопје на ул.11 Октомври бр. 27, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 30.11.2017 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Марија Нешовски, тел.076/464-679
7	Регионална дирекција Скопје бр.26-153/253 Дванаесетта електронска јавна аукција	ТМВ FURGON FORD TRANSIT 100 2.5 TD, SK-934-OP, 1999 година (не е во возна состојба)	60.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за запленети предмети на ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 30.11.2017 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Марија Нешовски, тел.076/464-679
8	Регионална дирекција Скопје бр.26-153/249 Дваесет и осма електронска јавна аукција	ПМВ FIAT PUNTO, SK-033-KP, 2001 година	70.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за запленети предмети ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 30.11.2017 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Марија Нешовски, тел.076/464-679
9	Регионална дирекција Штип бр.2418-29/06130-60369/9-3/4-17 Десетта електронска јавна аукција	ЖЕЛЕЗНИ ПОДУПИРАЧИ, количина 2000 (комплетни и некомплетни)	520.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за запленети предмети на ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 30.11.2017 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Слаѓана Костадиновска, тел.070/285-391
10	Регионална дирекција Тетово бр.26-9/4583-Т/19 Петнаесетта електронска јавна аукција	БИДЕ, количина 300	86.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за запленети предмети на ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 30.11.2017 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Арфент Чиче, тел.076/464-648
		КАПАЧИЊА, количина 15000	3.070,00	
		ЕЛЕМЕНТИ ЗА СОСТАВУВАЊЕ НА СТОЛИЦИ, количина 1079	523.000,00	
		АМБАЛАЖА ЗА РЕРНА, количина 237	50,00	
		ЕКО КОЖА, парчиња во разни димензии и бои, 52.16 метри	4.700,00	
11	Регионална дирекција Штип бр.2618-1/06160-60463/Сл.6/1-2/1-1 Прва електронска јавна аукција	КОМПЈУТЕР КУЌИШТЕ, количина 6	67.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за запленети предмети на ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 30.11.2017 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Слаѓана Костадиновска, тел.070/285-391
		ТВ-TCL, количина 1		
		ТВ-LG, количина 2		
		ТВ-SAMSUNG, количина 1		
		ТВ- FINLUK, количина 1		
		ТВ- QUATRO, количина 1		
		ТВ-GRUNDING, количина 5		
		ТВ-FILIPS, количина 2		
		ШТАМПАЧ, количина 1	22.500,00	
		ТАСТАТУРА, количина 2		
		МАУС, количина 1		
		МОНИТОР, количина 2		
		ТВ-NEO, количина 1		
		КОМПЈУТЕР КУЌИШТЕ, количина 2		
		МАУС, количина 3		
		ШТАМПАЧ, количина 1		
		ТАСТАТУРА, количина 2	29.700,00	
		МОНИТОР, количина 3		
		КОМПЈУТЕР КУЌИШТЕ, количина 1		
		ТВ- QUART, количина 5		
		ШТАМПАЧ, количина 2		
		МОНИТОР, количина 7		
		ТАСТАТУРА, количина 4		
		МАУС, количина 4		
		ТВ-QUADRO, количина 5	71.700,00	
		ТВ-TOMPSON, количина 1		
		ТВ-QUART обичен, количина 1		
		ТВ-GRUNDING, количина 1		
		ТВ-FAVORIT, количина 1		
		КОМПЈУТЕР КУЌИШТЕ, количина 7		
		КОМПЈУТЕР КУЌИШТЕ, количина 1		
		ТВ FUEGO, количина 2		
КОМПЈУТЕР КУЌИШТЕ, количина 9	136.000,00			
ТВ TELEFUNCEN, количина 2				
ТВ QUADRO, количина 3				
ТВ GRUNDING, количина 5				
ТВ QUART, количина 8				
ТВ TCL, количина 2				
ТВ FILIPS, количина 3				

12	Регионална дирекција Скопје бр.26-153/248 Деведесет и втора електронска јавна аукција	ТОМОГРАФ од 3060 кг.	2.500.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Скопје Макошпед АД (складиште Машари), секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 30.11.2017 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Марија Нешовски, тел.076/464-679
13	Регионална дирекција Скопје бр.26-153/250 Триесетта електронска јавна аукција	Преса за балирање на хартија и пластика: Briketterpresse BP 1800 Maschinen Нр 535.00.68/BP900 MEURER DREBES, 2005 година	430.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за запленети предмети на ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 30.11.2017 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Марија Нешовски, тел.076/464-679
14	Регионална дирекција Скопје бр.26-153/251 Дванаесетта електронска јавна аукција	МАШИНА ЗА ШИЕЊЕ ОБИЧНА ТИПИКАЛ ГЦ6150М, количина 2 МАШИНА ЗА ШИЕЊЕ ОБИЧНА ТИПИКАЛ ГЦ6150Х, количина 1 ПАСПУЛАРКА ЊУРЕК NEWREACK, количина 1 МУЛТИФУНКЦИОНАЛНА МАШИНА ЗА ШИЕЊЕ КОМПЈУТЕРСКА БРОДЕР KE430-D-01, количина 1 МАШИНА ЗА ШИЕЊЕ ОБИЧНА ЗОЈЕ ЗЈ845-5, количина 1 МАШИНА ЗА ОВЕРЛУК ШИЕЊЕ БРОДЕР МА4-Х31-65-5, количина 1 МАШИНА ЗА ШИЕЊЕ ОБИЧНА СИНГЕР 2691Д200А, количина 1 МАШИНА ЗА ШИЕЊЕ ОБИЧНА ЗОЈЕ ЗЈ 0302, количина 1 МАШИНА ЗА ШИЕЊЕ ОБИЧНА ЈУКИ ДД1-5550, количина 1 АТЛАНТА СЕТ ЗА СЕДЕЊЕ 2 фотељи (1 оштетена) и 1 мала маса, количина 1 МЕРАНО СЕТ ЗА СЕДЕЊЕ 1 двосед, 2 фотељи и 1 голема маса, количина 2 КАРОЛИНА СЕТ ЗА СЕДЕЊЕ 1 двосед, две фотељи и 1 голема маса, количина 1 НАВЛАКА ЗА ПЕРНИЧЕ ЗА СТОЛ КОРФУ 54x50, количина 2996 НАВЛАКА ЗА СТОЛ PVC, количина 793 НАВЛАКА БАМБУС 01, количина 448 НАВЛАКА БАМБУС 02 и 03, количина 1208 НАВЛАКА РАСКЛОПЛИВА 01, количина 167 НАВЛАКА ЛЕПЕЗА 01, количина 87 НАВЛАКА ЗА ДЕКОРАТИВНО ПЕРНИЧЕ, количина 3537 НАВЛАКА ЗА ПЕРНИЧЕ ЗА СТОЛ, количина 4104 НАВЛАКА ЗА ЛЕЖАЛКИ ЗА ПЛАЖА Л1 (дел без врзалки), количина 5908 ТОРБА БЕЈСИК 01, количина 506	10.000,00 5.000,00 5.000,00 100.000,00 5.000,00 4.000,00 7.500,00 5.000,00 4.000,00 5.000,00 16.000,00 8.000,00 449.400,00 38.857,00 39.200,00 84.560,00 20.458,00 9.135,00 111.416,00 129.276,00 392.882,00 8.855,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за запленети предмети на ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 30.11.2017 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Марија Нешовски, тел.076/464-679
15	Регионална дирекција Скопје бр.26-153/254 Осма електронска јавна аукција	Машина за дупчење во сите правци HAUS HERR Germanija, HBM20-B, фаб. бр.1116, 1999 година Машина за дупчење во сите правци HAUS HERR Germanija, HBM20-B, фаб. бр.1117, 1999 година Машина за (реверсно) длабинско дупчење, WIRTH Germanija, В1А, фаб. бр.147, монтирано на FAP1314S, SK-273-SU, 1978 година	2.393.655,00 2.393.655,00 2.441.245,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за запленети предмети на ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 30.11.2017 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Марија Нешовски, тел.076/464-679
16	Регионална дирекција Скопје бр.26-153/257 Шестта електронска јавна аукција	СПА МАСАЖА СТОЛИЦА, SPA-904 GBE, 2009 година Апаратура за обликување на тело s/n BFS05235 Италија, 2009 година Апаратура за целулит C RF SYSTEM s/n THC 070260 Италија, 2009 година Солариум ERGOLINE 600 MODEL ADVANTAGE, 2009 година	46.700,00 154.980,00 154.980,00 99.445,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за запленети предмети на ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 30.11.2017 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Марија Нешовски, тел.076/464-679 Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Скопје на ул.Трифун Хашијанев бр. 8/л.5, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 30.11.2017 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Марија Нешовски, тел.076/464-679
17	Дирекција за големи даночни обврзници бр.25-4779/1 Осма електронска јавна аукција	Машина за разврстување (одделување) на НТМ (не тутунски поврзани материјали) TS8 2100RR-BELT SORTER INCL.Re-Run for 7000 kg/h со инвентарен број 15006	10.170.563,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Струмица на ул.Ванчо Китанов бр.1, на 24.11.2017 г. од 10.30 до 11.30 ч. Јавна аукција: На 30.11.2017 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Росана Ѓорѓиевска, тел.076/446-665
18	Регионална дирекција Битола бр.25-19/15-50/11 Единаесетта електронска јавна аукција	Метални кошови, количина 31 Подупирачи DOKA EUREN 20-550, количина 315 Кран,бетонски тегови, корпа за кран,стеги за кран, командна табла со кабел, количина 1 Сврзувач -1.50 м, количина 384 Чаши, количина 129 Електричен статичен циркулар на ногалки Белија-жолт и сив, количина 2 Винкли за столбови, количина 229 Мешалица за бетон, мала со 1 откачен бубањ, количина 2 Рачна електрична пила, BOSCH-AKE-30 S, количина 4 Рачна електрична пила марка BOSCH-PKS-S-4 И МЕТАБО, количина 2 Електрична бушалка ISKRA PROFESIONAL, количина 1 Електрична бушалка со пневматски чекап, (ХИЛТА), количина 1 Електрична аголна брусалка, марка BOSCH GWS-22-230 НЈ, количина 2 Вибратор голем RURMЕС, количина 1 Вибратор мал PAKLITE, количина 2 Вибратор голем со 2 приклучоци за игла без ознака, количина 1	54.250,00 372.803,00 252.512,00 35.520,00 41.603,00 36.000,00 118.279,00 9.450,00 10.178,00 5.621,00 4.267,00 20.549,00 10.129,00 7.620,00 17.779,00 10.850,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за запленети предмети на ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 30.11.2017 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Валентина Јошевска Поповска, тел.076/464-056
19	Регионална дирекција Битола бр.24-19/4-17/21 Дваесет и прва електронска јавна аукција	ТМВ RENAULT RAPID RN 1.9 D 55, BT-448-CF, 1997 година Гарнитура за седење, количина 1 Компјутер куќиште, количина 1 Машина за миење чаши NIJAGARA, количина 1 Вентилатор FANCOILER FEROLI, количина 2 Печатар LASER XP, количина 1	65.000,00 67.500,00 15.000,00 35.000,00 17.500,00 13.500,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за запленети предмети на ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 30.11.2017 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Валентина Јошевска Поповска, тел.076/464-056
20	Регионална дирекција Битола бр.24-19/15-55/10/2 Втора електронска јавна аукција	Принтер Лабели машина Катер пика 104 Валентин Машина за копирање и печатење на текстил NASHUATEK MP 4500, AFICIO SUPER G 3	720.000,00 900.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за запленети предмети на ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 30.11.2017 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Валентина Јошевска Поповска, тел. 076/464-056
21	Регионална дирекција Прилеп бр.24-5769/21 Четиринаесетта електронска јавна аукција	АКРАТО МЕРЛОТ БАРИК СУВО ВИНО од 0.75 л., количина 672 шишиња АКРАТО КАБЕРНЕ СОВИЊОН СУВО ВИНО од 0.75 л., количина 672 шишиња	400.000,00 400.000,00	Разгледување: Во секое време на http://e-aukcii.ujp.gov.mk или во Неготино Центар за запленети предмети на ул.Железничка бб, секој работен ден од 9 до 16 ч. Јавна аукција: На 30.11.2017 г. од 11 до 13 ч., на веб порталот http://e-aukcii.ujp.gov.mk Контакт лице УЈП: Емилија Тркалеска, тел.076/446-009

1) За стварите кои се предмет на електронска **ЈАВНА АУКЦИЈА (колона 1)**, може да учествуваат само оние лица кои успешно се регистрирале и претходно уплатиле депозит во висина од 10% од утврдената вредност на движните/недвижните ствари, најдоцна до 27.11.2017 година (понеделник) на трезорска сметка на Министерство на финансии 100000000063095, депозитна сметка на Управа за јавни приходи 0900515679-696-10, приходна шифра 725939, програма 20.

Доколку депозитот е навремено уплатен, ќе добиете порака на вашата е-пошта (пријавена при регистрација за учество на електронската јавна аукција) дека ги исполнувате условите за учество на електронската јавна аукција.

Откако ќе креирате свој кориснички профил, пријавата и регистрацијата за учество на електронската јавна аукција и наудавање за движните/недвижните ствари можете да ги направите најдоцна до последниот рок за уплата на депозитот.

Условите за учество на јавното наудавање и Упатството за употреба на е-аукциите се објавени на веб порталот <http://e-aukcii.ujp.gov.mk>

Јавна аукција ќе се одржи по електронски пат со електронски сервиси кои ги обезбедува УЈП.

Учесникот кој дал најповолна понуда за движна ствар е должен веднаш да ја уплати разликата од купопродажната цена, а најповолниот купувач на недвижната ствар, во рок од 8 (осум) дена од денот на заклучување на електронската јавна аукција. Во спротивно, продажбата со решение се огласува за неважечка, а купувачот го губи правото на враќање на депонираниот депозит.

Стварите се продаваат по системот видено-купено, дополнително рекламации не се примаат.

На понудувачите чија понуда не е прифатена депозитот им се враќа по заклучувањето на јавната аукција.

За истото ќе бидат известени со порака на нивната е-пошта.

2) За стварите кои се предмет на електронска **СЛОБОДНА КОМЕРЦИЈАЛНА ПРОДАЖБА (колона 1)**, сите заинтересирани лица треба да достават понуди на порталот во делот кој се однесува на слободна комерцијална продажба објавен од надлежната ДГДО/Регионална дирекција/Центар за складирање и впаричување на движни ствари (колона 1) во период за времетраење на електронската јавна аукција/слободната комерцијална продажба.

Стварите се продаваат по системот видено-купено. Дополнителни рекламации не се примаат.

Лицето чија понуда ќе биде прифатена ќе биде објавено на ден 30.11.2017 година (четврток) на веб порталот на УЈП <http://e-aukcii.ujp.gov.mk>

Истиот во рок од 8 (осум) дена од денот на приемот на известувањето на неговата е-пошта дека неговата понуда е прифатена, должен е да изврши уплата на понудената цена, на трезорска сметка на Министерство на финансии 100000000063095, депозитна сметка на Управа за јавни приходи 0900515679-696-10, приходна шифра 725939, програма 20.